



– Сектор за правни работи –

Архивски број:

03-9831/3

Датум: 31-10-2022

ДРУШТВО ЗА СЕРВИС, РЕМОНТ И МОНТАЖА
НА ЛИФТОВИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И
МАЛО И УВОЗ-ИЗВОЗ ПОПОВСКИ ТРАЈАН
СЕРВИС ДАКА ДООЕЛ

БР. 03-07/144

04.11.2022 год.
БИТОЛА 1

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги – одржување на лифтови во Министерство за финансии

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr. Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
2. ДРУШТВО ЗА СЕРВИС, РЕМОНТ И МОНТАЖА НА ЛИФТОВИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО И УВОЗ-ИЗВОЗ СЕРВИС ДАКА, ПОПОСКИ ТРАЈАН БИТОЛА ДООЕЛ, со седиште на ул. „Михаил Апостолски-Дончо“ бр.15, Битола, претставувано од Димче Поповски, во својство на управител, во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е одржување на лифтовите во Министерството за финансии од марката Клеман (Kleemaan), во се според Техничката спецификација (Прилог 1 кон договорот) и прифатената понуда од страна на договорниот орган, а по спроведена постапка за набавка од мала вредност по оглас број 16020/2022.

Член 2

Одржувањето од член 1 од овој договор опфаќа месечна комплетна контрола и преглед на сите лифтови и интервенции по повик заради неисправност на лифтовите, како и замена на резервни и потрошни делови.

Месечната комплетна контрола и преглед на лифтовите опфаќа, но не е ограничена на:

- преглед на постројките и нивната работа според упатството;
- чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни (машинска просторија, возно окно итн.);
- проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните

1



– Сектор за правни работи –

- сигурносни кругови;
- проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.) и нивните врски со другите делови;
 - проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е применливо;
 - проверка на исправноста на хидрауличната инсталација, доколку е применливо;
 - проверка на изолацијата на сите струјни кругови и нивните врски со заземјувањето;
 - проверка на приклучоците на громобранските инсталации;
 - чистење и помачкување на деловите на техничката опрема;
 - проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
 - проверка на излезите за итна интервенција, доколку е применливо;
 - уредно водење на матичната книга на лифтовите;
 - проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на силина и
 - проверка на интегритетот на механичката заштита од електронски склопки и разводни кутии.

Интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите опфаќаат интервенции на носителот на набавката, заради отстранување на дефекти на лифтовите, по повик од страна на договорниот орган.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната максимална вредност на договорот без пресметан данок на додадена вредност изнесува 500.000,00 денари.

Вкупниот износ на данок на додадена вредност изнесува 90.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 590.000,00 денари.

Договорниот орган не е обврзан да ја реализира вкупната максимална вредност на договорот.

Единечните цени дадени во Прилог 2 на овој договор се крајни, фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот и во нив се вкalkулирани сите трошоци што носителот на набавката ги има до нивната испорака кај договорниот орган.



– Сектор за правни работи –

Член 4

Цената за комплетна контрола, преглед и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите, за 4 (четири) лифтови на месечно ниво изнесува 5.156,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност, во кој износ се вклучени цената на работна рака, патни, дневни или евентуално други трошоци за месечна контрола и извршени интервенции по повик во текот на еден месец.

За извршување услуги со употреба на потрошни и резервни делови кои не се опфатени во листата на цени, носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура). По нејзино прифаќање од страна на договорниот орган, ќе може да се пристапи кон извршување на услугата.

Надоместокот за месечно одржување на лифтовите ги опфаќа и интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите, независно од нивниот број во текот на еден месец.

III. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 10% од максималната вредност на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

3



– Сектор за правни работи–

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката ја доставува заедно со потпишаниот договор во рок од 5 (пет) работни дена од денот на добивање на договорот од страна на договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт определено од страна на договорниот орган.

Со оваа гаранција носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го испорачува на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.



– Сектор за правни работи –

IV. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорниот орган плаќањето за одржувањето на лифтовите ќе го врши на месечно ниво во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која се приложени уредно потпишани работни налози за извршените контроли и интервенции и извадок од матичната книга на лифтовите.

Плаќањето за замена на резервни или потрошни делови, договорниот орган ќе го врши во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која е приложена уредно потпишана испратница/записник за извршена испорака.

Доколку фактурата не ги содржи сите податоци и прилози од став 1, став 2 на овој член, нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката на дооформување или докомплетирање.

V. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката се обврзува еднаш месечно да врши редовна комплетна контрола и преглед на лифтови, за што уредно води евиденција.

Носителот на набавката е должен да изврши 12 месечни контроли на лифтовите и да изврши интервенции по секој повик од страна на договорниот орган во текот на времетраењето на договорот.

Времето на одзив за интервенции на повик изнесува најмногу 2 часа.

Во случај на потреба од замена на резервен или потрошен дел носителот на набавката е должен да го обезбеди и изврши замена на истиот во рок од максимум 3 дена.

Член 8

Носителот на набавката се обврзува дека услугите ќе ги врши квалитетно и во согласност со позитивните прописи за овој вид на услуга, важечките норми и стандарди за овој вид на услуги, особено Правилникот за користење на лифтови и транспортери.

Носителот на набавката се обврзува дека одржувањето на лифтовите за целото времетраење на договорот ќе го врши исклучиво сертифициран сервисер.


5



– Сектор за правни работи–

VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 9

Договорниот орган се обврзува дека веднаш по создавањето за било каков дефект на лифтовите ќе го извести носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува да ја плати уредно доставената фактура според рокот утврден во член 6 од овој договор.

Договорниот орган е должен да определи лица кои ќе бидат задолжени за следење на реализацијата на договорот.

VII. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Договорот е со важност од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни или до негово вредносно исполнување.

VIII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Овој договор може да се раскине во согласност на двете договорни страни.

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.

Договорната страна која поради непридржување или несполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплата на банкарската гаранција, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.



– Сектор за правни работи–

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата од договорната страна која не ги исполнила своите обврски од договорот.

Член 13

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во рокот утврден со овој договор или не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може еднострано да го раскине договорот.

Доколку дојде до еднострано раскинување на договорот поради неисполнување на обврските од Договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатувањето на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 14

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.



– Сектор за правни работи –

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.

Член 15

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна кон друга за губитокот, повредата или неизвршувањето на одредбите на овој договор кои се предизвикани од виша сила дефинирана со Закон.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови од поголеми размери и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради настанување на виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

IX. ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.



– Сектор за правни работи –

Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со склучување на анекс на договорот, согласно со Законот за јавните набавки.

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и другите позитивни законски прописи.

Член 17

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 18

Овој договор се склучува од денот на потпишувањето од двете договорни страни.

Член 19

При секоја обработка на личните податоци во текот на реализацијата на овој договор, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Член 20

Овој договор е склучен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
СКОПЈЕ

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:
ДРУШТВО ЗА СЕРВИС, РЕМОНТ И
МОНТАЖА НА ЛИФТОВИ И ТРГОВИЈА
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО
И УВОЗ-ИЗВОЗ СЕРВИС ДАКА
ПОПОСКИ ТРАЈАН БИТОЛА ДООЕЛ

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ
Dr. Fatmir Besimi



Изработил: Петрина Малевска
Контролирал: Даниела Јанкова
Елизабета Калачоска
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Согласен: д-р Јелена Тастева

УПРАВИТЕЛ
Димче Поповски





– Сектор за правни работи–

Прилог 1 кон договор -Технички спецификации

Министерството за финансии има потреба од јавна набавка на услуги – одржување на лифтови во Министерство за финансии.

Предмет на јавната набавка е одржување и сервисирање на лифтовите на Министерството за финансии за период од 12 (дванаесет) месеци и замена на резервни и потрошни делови заклучно со денот на истекот на важноста на договорот за предметната набавка.

Лифтовите за одржување и сервисирање се од марката Клеман (Kleemaan), во количина од 4 (четири) лифтови и се со следниве карактеристики:

-Количина: 2

Производител: Клеман

Тип на лифт: Патнички-електричен

Носивост: 630 кг

Број на станици/приоди: 12/12

Висина на подигање: 42,5 m

Димензии на возно окно: 1650x1853 mm

Длабочина на јамата: 1500 mm

Сигурносен простор во врвот на возното окно: 3800 mm

Локација на машинска просторија: Над возно окно

Номинална брзина: 1m/s

Врата на кабина: Автоматска 2000x900 mm

Врата на возно окно: Автоматска 2000x900 mm

Кабина: 1050x1500x2100 mm

Водилки на кабина: T75x62x10 mm

Погонска машина: ZIEHL ABEGG Germanija

Погонски електромотор: SM 200.20C-20

Погонска јажница: D=240 mm

Отклонска јажница: D=240 mm

Носечки јажница: 6.5 mm, n=7

Ограничувач на брзина: Kleeman KLG 1.6 D315

-Количина: 1

Производител: Клеман

Тип на лифт: Патнички-електричен

Носивост: 980 кг



– Сектор за правни работи–

Број на станици/приоди: 11/11
Висина на подигање: 36,27 m
Димензии на возно окно: 1880x2245 mm
Локација на машинска просторија: Над возно окно
Номинална брзина: 1 m/s
Врата на кабина: Автоматска 1000x2000 mm
Врата на возно окно: Автоматска 1000x2000 mm
Кабина: 1300x1800x2100 mm
Водилки на кабина: T89x62x16 mm
Погонска машина: ZIEHL ABEGG Germanija
Погонски електромотор: SM 200.30C-20
Погонска јажница: D=240 mm
Превојни јажници: D=240 mm
Носечки јажиња: 6.5 mm, n=8
Ограничувач на брзина: Kleeman KLG 1.6 D315

-Количина: 1

Производител: Клеман
Тип на лифт: Патнички-електричен
Носивост: 980 кг
Број на станици/приоди: 13/13
Висина на подигање: 44,22 m
Димензии на возно окно: 2260x2248 mm
Локација на машинска просторија: Над возно окно
Номинална брзина: 1 m/s
Врата на кабина: Автоматска 1000x2000 mm
Врата на возно окно: Автоматска 1000x2000 mm
Кабина: 1300x1800x2100 mm
Водилки на кабина: T89x62x16 mm
Погонска машина: ZIEHL ABEGG Germanija
Погонски електромотор: SM 200.30C-20
Погонска јажница: D=240 mm
Превојни јажници: D=240 mm
Носечки јажиња: 6.5 mm, n=8
Ограничувач на брзина: Kleeman KLG 1.6 D315

Одржувањето треба да опфати месечна комплетна контрола и преглед на сите лифтови и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите, како и замена на резервни и потрошни за цело времетраење на договорот.



– Сектор за правни работи–

Месечната комплетна контрола и преглед на лифтовите опфаќа, но не е ограничено на:

- преглед на постројките и нивната работа според упатството;
- чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни (машинска просторија, возно окно итн.);
- проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните сигурносни кругови;
- проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.) и нивните врски со другите делови;
- проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е соодветно;
- проверка на исправноста на хидраулчната инсталација, доколку е соодветно;
- проверка на изолацијата на сите струјни кругови и нивните врски со заземјувањето;
- проверка на приклучоците на громобранските инсталации;
- чистење и помачкување на деловите на техничката опрема;
- проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
- проверка на излезите за итна интервенција, доколку е соодветно;
- уредно водење на матичната книга на лифтовите;
- проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на сила и
- проверка на интегритетот на механичката заштита од електронски склопки и разводни кутии.

НАПОМЕНА:

Во понудената цена за месечно одржување на лифтовите треба да бидат опфатени патните, дневните или евентуално другите трошоци што би ги имал економскиот оператор во извршувањето на услугата-предмет на договорот.

Во понудената цена на резервните и потрошните делови понудувачот треба да ги вклучи и трошоците што ќе ги има за транспорт, монтажа, испорака, вградување, како и патни, дневни, трошоци за работна рака и слично.

Интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите опфаќаат интервенции на носителот на набавката, заради отстранување на дефекти на лифтовите, а се спроведуваат по повик од страна на договорниот орган.

Времето на одзив за интервенции на повик треба да изнесува максимум 2 (два) часа.



– Сектор за правни работи–

Во случај на потреба од замена на резервен или потрошен дел носителот на набавката е должен да го обезбеди и изврши замена на истиот во рок од максимум 3 (три) дена.

За извршување услуги со употреба на потрошни и резервни делови кои не се опфатени во листата на цени, носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура) со дозволена маржа од максимум 15 проценти. По нејзино прифаќање од страна на договорниот орган, ќе може да се пристапи кон извршување на услугата.

Надоместокот за месечно одржување на лифтовите ги опфаќа и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите, независно од нивниот број во текот на еден месец.

Носителот на набавката се обврзува дека одржувањето на лифтовите за целото времетраење на договорот ќе го врши исклучиво сертифициран сервисер.



– Сектор за правни работи–

Прилог 2 кон договор–Единечни цени

1	2	3	4	5	6
Опис	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3x4)	ДДВ
Комплетна контрола и преглед на 4 лифтови и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите на месечно ниво	месечна интервенција	12	5156	61.872	11.137
Инвертор	парче	1	38.673	38.673	6.961
Инвертор за врати	парче	1	10.313	10.313	1.856
Сајла f10	метар	1	95	95	17
Сајла f8	метар	1	80	80	14
Микро прекинувач	парче	1	77	77	14
Главна картица	парче	1	33.517	33.517	6.033
Федер за врата	парче	1	773	773	139
Вратен контакт	парче	1	645	645	116
Осигурувач	парче	1	13	13	2
Склопка	парче	1	5.157	5.157	928
ПТЦ	парче	1	52	52	9
Регулатор на брзина	парче	1	6.190	6.190	1.114
LCD дисплеј со димензији 5 см x 12 см	парче	1	18.048	18.048	3.249
Картица за повикување	парче	1	7.941	7.941	1.429
Повикувачко дугме	парче	1	645	645	116
Осовина од јажница за лифт ознака AXIS 3N58-94	парче	1	2.580	2.580	464
Јажница од противтег за лифт ознака Diversion Pulley PFB 6F33-01	парче	1	6.446	6.446	1.160
Прстени од јажница од противтег за лифт ознака Rings 53-01	парче	1	130	130	23
Клизачи од кабина ознака Guide Shoe 6-51	парче	1	902	902	162
УПС за лифт - 2000 VA 1400W	парче	1	3.997	3.997	719



– Сектор за правни работи–

Сет електронски за затворање и отворање на врати	парче	1	26	26	5
Гумиран компензационен ланец	парче	1	25.780	25.780	4.640
Механизам од кабинска автоматска врата	парче	1	33.517	33.517	6.033
Фотозавеса на кабинска врата	парче	1	4.641	4.641	835

